

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22 од Правилникот за регулирање на цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19, 161/20 и 159/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 јули 2021 година, донесе

## О Д Л У К А

**за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје**

1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје се одобрува регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2021 година, во износ од 177.575.849 денари за испорачани 61.925.727 kWh топлинска енергија, што ја испорачува на потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа.
2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, а согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19 и 219/19):

Реден број	Група на Корисник	Единица мерка	износ
<b>I.</b>	<b>СТАНБЕН ПРОСТОР</b>		
а)	<b>Паушална наплата</b>		
а/1	На 12 месечни рати	ден/м <sup>2</sup>	33,22
а/2	На 6 месечни рати	ден/м <sup>2</sup>	66,44
б)	<b>Наплата со мерач</b>		
б/1	Топлинска моќност	ден/kW	1.001,3017
б/2	Испорачана енергија	ден/kWh	1,7317
в)	<b>Наплата со мерач</b>		
	Испорачана енергија за индивидуални објекти	ден/kWh	2,5467
<b>II.</b>	<b>ДЕЛОВЕН ПРОСТОР</b>		
а)	<b>Наплата со мерач</b>		
а/1	Топлинска моќност	ден/kW	1.702,2129
а/2	Испорачана енергија	ден/kWh	2,9440
<b>III.</b>	<b>УЧИЛИШТА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ</b>		
а)	<b>Наплата со мерач</b>		
а/1	Топлинска моќност	ден/kW	1.301,6922
а/2	Испорачана енергија	ден/kWh	2,2513

3. Тарифните ставови од точка 2 од оваа одлука ќе се применуваат за грејната сезона 2021/2022 година.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 август 2021 година.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје (во понатамошниот текст: АД ЕСМ - Подружница Енергетика Скопје), согласно Правилникот за регулирање на цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19, 161/20 и 159/21), (во понатамошниот текст: Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) достави Барање за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2021 година, со број 02-2300/1 од 31 мај 2021 година, заверено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика со УП1 бр.08-89/21 од 31 мај 2021 година (во понатамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, АД ЕСМ Скопје - Подружница Енергетика Скопје ја достави потребната документација согласно Правилникот.

Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 21 од Правилникот на 10 јуни 2021 година го објави известувањето во врска со Барањето за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2021 година на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика, како и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика на 23 јули 2021 година на својата веб страница ја објави Предлог-Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје - Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика со Решение број 02-1377/1 од 23 јули 2021 година свика подготвителна седница на која предмет на разгледување беше Предлог-Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје - Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје.

На 27 јули 2021 година се одржа подготвителна седница на која беа поканети: Претседателот и членовите на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ТЕ-ТО АД Скопје, претставник од Кабинетот на Заменик Претседателот на Влада на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, Градоначалникот на Град Скопје, Министерството за економија, претставник од Комисијата за заштита на конкуренција, претставник од Стопанска комора на Северна Македонија, претставник од Стопанска комора на северо-западна Македонија, претставник од Сојуз на стопански комори на Македонија, претставник од Организација на потрошувачи на Македонија, како и претставник од Советот за заштита на потрошувачите.

По однос на Предлог-Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје - Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје на подготвителна седница усно беа презентирани забелешки од страна на претставниците на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје - Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје.

## Податоци од барањето

АД ЕСМ - Подружница Енергетика Скопје во Барањето ги има презентирани следните податоци:

### Оперативни трошоци

Р.бр.	Опис	2021
1	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	9.700.000
2	Тековно одржување, ремонт и услуги за одржување	1.500.000
3	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема	625.000
4	Бруто плати	40.890.528
5	Менаџерски плати и награди	0
6	Други услуги	1.350.000
7	Останати и вонредни трошоци	1.092.326
8	<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>55.157.854</b>

### Амортизација

Вредноста на амортизацијата на средствата за вршење на дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, согласно податоците доставени со Барањето изнесува 32.466.858 денари за 2021 година.

### Трошоци за гориво

Согласно податоците од Барањето, трошокот за природен гас за производство на топлинска енергија во 2021 година изнесува 157.410.775 денари.

### Принос на регулирани средства

Согласно Барањето, приносот на регулираните средства за вршење на регулираната дејност изнесува 26.051.305 денари.

### Количина на топлинска енергија

Согласно Барањето, вкупната количина на топлинска енергија на праг на корисник во 2021 година изнесува 55.854.000 kWh.

### Регулиран максимален приход и регулирана просечна цена

Регулираниот максимален приход во 2021 година, согласно барањето треба да изнесува 271.086.792 денари и регулираната просечна цена 4,85 денари.

### Анализа на Регулаторна комисија за енергетика

Регулаторната комисија за енергетика во согласност со Правилникот започна постапка и изврши анализа на доставената документација, информации и податоци, како и прогноза на трошоците за АД ЕСМ – Подружница Енергетика Скопје за 2021 година, врз основа на што ја изготви оваа Одлука.

Имајќи ги во предвид доставените податоци за 2021 година за вршење на дејностите

производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, Регулаторната комисија за енергетика го определи регулираниот максимален приход и тарифните ставови за 2021 година, при што:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, се прифатени согласно Одлуката на РКЕ во 2020 година зголемена за вредноста на CPI и изнесуваат 7.869.000 денари;
2. Трошоците за тековно одржување за 2021 година се прифатени согласно податоците од барањето и истите изнесуваат 1.500.000 денари;
3. Трошоците за осигурување се прифатени согласно податоците од барањето и истите изнесуваат 625.000 денари;
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно податоците од барањето и истите изнесуваат 40.890.528 денари;
5. Менаџерски плати и менаџерски награди изнесуваат 0 денари, согласно податоците од барањето;
6. Трошокот за категоријата други услуги е утврден на ниво на трошокот од Барањето за 2021 година и изнесува 1.350.000 денари;
7. Останатите и вонредни трошоци се прифатени согласно податоците од барањето и истите изнесуваат и изнесуваат 1.092.326 денари;
8. Трошокот за амортизација е признаен согласно одобрена амортизација за 2020 година од страна на Регулаторната комисија за енергетика и истата изнесува 15.683.531 денари;
9. При пресметките на трошокот за набавка на погонско гориво за 2021 година се прогнозира АД ЕСМ Подружница Енергетика - Скопје како погонско гориво за производство на топлинска енергија да користи природен гас. Трошокот за природен гас за 2021 година изнесува 108.565.064 денари;

Со примена на овие елементи согласно Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика утврди вкупниот регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија на АД ЕСМ - Подружница Енергетика Скопје за 2021 година да изнесува 177.575.849 денари.

Имајќи го предвид горе наведеното се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 08-89/21  
29 јули 2021 година  
Скопје

Претседател  
на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски